

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од од ДАИМЛЕР АГ, со седиште во Мерцедесштрасе 120, 70327 Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, со седиште во СЕ-405 08, Гетеборг, Шведска, преку полномошник Мартин Иванов, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 11.11.2020 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на основањето на целосно функционално заедничко вложување (joint venture) од ДАИМЛЕР АГ, со седиште во Мерцедесштрасе 120, 70327 Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, со седиште во СЕ-405 08, Гетеборг, Шведска за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 19.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација која се однесува на основањето на целосно функционално заедничко вложување (joint venture) од ДАИМЛЕР АГ, со седиште во Мерцедесштрасе 120, 70327 Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, со седиште во СЕ-405 08, Гетеборг, Шведска за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Даимлер АГ е јавно котирано друштво соодветно основано според германскиот закон со свое регистрирано седиште во Штутгарт, Германија. Даимлер на глобално ниво развива, произведува и

дистрибуира автомобилски производи, главно патнички автомобили, камиони, комбиња и автобуси. Неговото работење е поделено на три подрачја: Мерцедес-Бенц АГ (*Mercedes-Benz AG*) (одговорно за патнички автомобили и комбиња), ДаимлерТрак АГ (*Daimler Truck AG*) (одговорно за камиони и автобуси) и ДаимлерМобилити АГ (*Daimler Mobility AG*) (одговорно за финансиски услуги и услуги за мобилност).

Групацијата Даимлер е индиректно присутна во Северна Македонија преку својата главна деловна област - продажба на возила (автомобили, камиони и автобуси) преку независен дистрибутер.

АБ Волво е мултинационално производствено друштво со седиште во Гетеборг, Шведска и јавно котирано на Нордиската берза Насдак ОМХ (*Nasdaq OMX*). Преку своите удели во друштва во рамки на Групацијата Волво, АБ Волво е глобално активно во производството и продажбата на камиони за автопат или надвор од автопат, автобуси, градежна опрема и поморски мотори, индустриски мотори за автопат.

Во Северна Македонија АБ Волво има едно претпријатие-ќерка, друштвото Волво Македонија д.о.о.е.л., со седиште на ул. 1550 бр. 5, Скопје кое е првенствено активно во малопродажба на камиони преку својот центар за камиони лоциран во Скопје, како и во обезбедување на поврзани услуги за поправка и одржување. Покрај камионите, друштвото исто така продава автобуси. АБ Волво исто така има XXX¹ продажба на камиони Рено преку независен дистрибутер од трета страна.

Даимлер и Волво имаат намера да направат заедничко вложување за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи. Заедничкото вложување ќе биде целосно функционално заедничко вложување - XXX.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

¹ Податоците претставуваат деловна тајна.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски